

UDK 634.13:543.42:543.7

Оригинален научентруд  
Original research paper

Издавач: Универзитет  
Сојузни докторат  
Ви Универзитет  
Скопје  
Бугарски Универзитет  
София

## ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕКОИ МАКРО И МИКРОЕЛЕМЕНТИ ВО КРУШИ СО АТОМСКА АПСОРЦИОНА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА

Л. Сиваков, Мирјана Богданова, Б. Богданов\*

### КРАТОК ИЗВАДОК

Со помош на атомска апсорциона спектрофотометрија вршевме определување на натриум, калиум, калциум магнезиум, железо, бакар, цинк и манган во плодови од поважните сорти круши (Боскова, Клержо, Кантарка и Красанка). Плодовите потекнуваат од плантаџијот насад на АК Лозар - Титов Велес.

Констатирано е дека најмногу застапен елемент е калиумот со 81.48% од вкупно испитуваните минерални материи, а најголема варијација помеѓу сортите е во содржината на манган ( $CV = 43.83\%$ ).

### ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SOME MACRO AND MICRO ELEMENTS IN PEARS

L. Sivakov, Mirjana Bogdanova, B. Bogdanov\*

### SUMMARY

Concentration of the elements Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn and Mn were measured in the fruit of more important cultivars of pears (*Pyrus Communis*) (Bosc, Clairgeau, Cure, Passe Crassone) by means of flame atomic absorption spectrophotometry. The fruit were taken from the plantation of AK Lozar - T. Veles.

The results showed that the most present element among all examined mineral matters was K (81.48%), but Mn revealed the greatest variation related to the different pears cultivars ( $CV = 43.83\%$ ).

\* Д-р Лазар Сиваков, вонр. проф., Земјоделски факултет, 91000 Скопје

Мирјана Богданова, стручен соработник, Институт за клиничка биохемија.  
Медицински факултет, 91000 Скопје.

Д-р Богдан Богданов, проф., Институт за хемија, ПМФ, 91000 Скопје.

\*Dr Lazar Sivakov, Assoc. Prof., Faculty of Agriculture, 91000 Skopje.

Mirjana Bogdanova, Research ass., Institute of Clinical biochemistry, Faculty of Medicine, 91000 Skopje.

Dr Bogdan Bogdanov, Prof., Institute of Chemistry, Faculty of science and mathematics, 91000 Skopje

## ВВЕДЕНИЕ

Крушите се користат во свежа, ладена и конзервирана состојба. Поради нивниот специфичен вкус и арома, како и нивната биолошка вредност се користат во голема мера во исхраната. Познато е дека имаат долгa сезона на користење, почнувајќи од втората половина на јуни, кога зреат летните сорти, па сè до април, кога можат да се чуваат зимските сорти.

Крушите претставуваат богат извор на хранливи материји како и растопливи така и нерастопливи во клеточниот сок. Познато е дека минералните материји заедно со витамините играат улога на заштитни материји во човечкиот организам. Минералните материји се наоѓаат како во слободна - јонизирана форма, така и сврзана во неоргански соединенија или со органски материји. Тие се регулатори на физиолошките процеси (пред сè како соодветен дел на поодделни ферменти) и како пуфери.

Содржината на макро и микроелементите во крушите е во зависност од сортата, степенот на зрелост, како и од климатските и почвените услови (Велков и сор., 1970, Странжев и сор., 1972, Илиев и сор., 1976, Покровский, 1976, Нестерин и сор., 1979, Niketić-Aleksić 1976).

Имајќи го предвид значењето на макро и микроелементите за правилно одвивање на физиолошките процеси во организмот на човекот, целта беше да извршиме испитување на нивната содржина во некои есенски и зимски сорти круши.

## МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА

Крушите потекнуваат од плантажниот насад на АК Лозар - Титов Велес. Испитувани се есенски (Боскова, Клержо) и зимски сорти круши (Кантарка и Красатка). Плодовите се анализирани во консумативна зрелост. Подготвувањето на пробата е вршено по аналитички стандарди (Joslin, 1970).

Плодовите за анализа најнапред се лупат, се мелат и се хомогенизираат. Од хомогенизираната маса за секоја сорта се мери по три паралелни проби од околу 7g. Пробата се става во стандардизирано порцеланско лопче, се суши претходно во сушилница, а потоа се става во муफолна печка постепено покачувајќи ја температурата до 550°C и оваа температура се држи 16 часа т.е. додека примерокот не стане бел. Сувиот остаток се растворува во 0,1 M раствор од хлороводородна киселина и се префрлува во одмерна тиквица од 25 cm<sup>3</sup> и се дополнува со истата киселина. При меренето на одделните елементи се врши разредување на пробата 1:50 со 0,23% стронциум хлорид за да се отстрани влијанието на фосфатите (Christijan и сор., 1970). На ист начин се разредува и стандардниот раствор и контролната проба. Определувањето се врши со атомско апсорционен спектрофотометар OPTON FMD-3. Податоците и параметрите што беа користени при меренета се дадени во таб. 1.

Таб. 1. - Некои параметри употребени при мерењата  
Table. 1. - Instrument Description and Parameters


Елемент Element	Спектр. линии нам. за анализа nm Spectral lines used for Analysis nm	Spectral Band Pass nm	Lamp Current mA
Na	589.6	0.4	10
K	766.5	0.5	10
Ca	422.7	0.4	20
Mg	285.2	0.8	20
Fe	248.3	0.2	20
Cu	324.8	0.1	15
Zn	213.9	0.3	15
Mn	279.5	0.2	7

Сите стандардни раствори се пригответи од аналитички чисти реагенси. Стандардните раствори за магнезиум, железо, цинк и бакар се пригответи од соодветни метали растворени во хлороводородна киселина додека растворите за натриум, калиум, калциум и манган се пригответи од соодветни карбонати. Основните стандарти се со концентрација  $1\text{g}/\text{dm}^3$ . Се приготвува заеднички стандарден раствор со разредување и тој содржи  $\text{Na } 4,6 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$ ,  $\text{K } 64,2 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$ ,  $\text{Ca, Mg } 10 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$ ,  $\text{Fe } 0,2 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$ ,  $\text{Cu, Zn } 0,1 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$ ,  $\text{Mn } 0,05 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$ .

Количествата на елементите во стандардните раствори се приближни за секој елемент со количествата што се содржат во пробите од круши. Содржината на железо, бакар, цинк и манган е многу помала од содржината на натриум, калиум, калциум и магнезиум. Во плодовите од круши вршевме испитување на линеарноста помеѓу релативниот интензитет на сигналот и концентрацијата на железо, бакар, цинк и манган во заеднички стандарден раствор во присуство на константна концентрација од  $\text{Na } 4,6 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$ ,  $\text{K } 64,2 \times 10^{-3}\text{ g}/\text{cm}^3$ ,  $\text{Ca, Mg } 10 \times 10^{-3}\text{ g}/100\text{cm}^3$  (Граф.1.)


Во граф. 2 и 3 е прикажана зависноста помеѓу релативниот интензитет на сигналот и концентрацијата на натриум, калиум и магнезиум, како и на калиум во заеднички стандарден раствор. Од графиконите може да се констатира дека постои линеарна зависност помеѓу интензитетот на сигналот и дадената концентрација на испитуваните елементи.

Добиените резултати за содржината на поодделните елементи се статистички обработени (Erdejjan, 1962).

Zn, Mn, Cu, Fe Concentration ( $\text{mg}/100\text{cm}^3$ )


Сл. 1. - Аналитичка крива за Zn, Mn, Cu, Fe во матичен раствор кој содржи константна концентрација Na, K, Ca, Mg во 0.1M HCl (види во текстот)

Fig. 1. - Analytical curve for Zn, Mn, Cu, Fe in matrix solution containing constant Na, K, Ca and Mg in 0.1M HCl (see text)

Na, Ca, Mg Concentration ( $\text{mg}/100\text{cm}^3$ )

Сл. 2. - Аналитичка крива за Na, Ca, Mg во матичен раствор 0.1 M HCl

Fig. 2. - Analytical curve for Na, Ca, Mg in matrix solution 0.1 M HCl



Сл. 3. - Аналитичка крива за К во матичен раствор 0,1M HCl  
Fig. 3. - Analytical curve for K in matrix solution 0,1 M HCl

#### РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСУЈА

Резултатите од испитувањата за минералниот состав од поважните сорти круши се дадени во таб. 2. Од табелата може да се констатира дека содржината на поодделните елементи е различна. Најмногу застапен елемент е калиумот и неговата содржина се движи од 101,82 mg% кај сортата Клержо до 115,59 mg% кај сортата Кантарка или просек за сите испитувани сорти изнесува 106 mg%. Испитуваните сорти не се разликуваат по содржината на калиум, што се потврдува со коефициентот на варијација кој изнесува 6,11%.

Содржината на калциумот се движи од 6,99 mg% кај сортата Кантарка до 18,24 mg% кај сортата Боскова или нивната просечна содржина изнесува 11,79 mg%. Помеѓу испитуваните сорти постои голема варијација во содржината на калциум ( $CV = 42,39\%$ ).

Магнезиумот е застапен од 4,18 mg% кај сортата Кантарка до 7,39 mg% кај сортата Боскова или просечната содржина изнесува 5,69 mg%. Варијациите во содржината на магнезиум се големи, што се потврдува со коефициентот на варијација 30,71%.

Содржината на натриум се движи од 5,04 mg% кај сортата Кантарка до 6,97 mg% кај сортата Клержо или просек за сите испитувани сорти 6,05 mg%. Постојат големи разлики во содржината на натриум што се потврдува со коефициентот на варијација (17,33%).

Од изнесените литературни податоци може да се констатира дека содржината на макроелементите е различна. Странджев и сор. (1972) наведуваат дека калиумот е застапен со 159,9 mg % кај Кантарка, 160,9 mg % кај Боскова и 188,1 mg % кај Красанка, додека пак содржината на калциум се движи од 27,40 mg % кај Кантарката до 29,87 % кај Красанка. Истите автори наведуваат дека сорти што содржат многу калиум се богати и со фосфор. Постои антагонизам меѓу содржината на калиум и фосфор со содржината на калциум. Илиев и сор. (1976) и Велков и сор. (1970) наведуваат дека просечната содржина на калиум во крушите се движи од 28,8 до 96,0 mg %, па калиумот од 3,4 до 14 mg % а на магнезиумот од 2,0 до 8,8 mg %. Според податоците на Покровски (1976) и Нестерин и сор. (1979), просечната содржина на калиумот изнесува 155 mg %, калциумот 19 mg %, натриумот 14 mg % и магнезиумот 12 mg %. LjubisavIjević (1965) наведува дека просечната содржина на макроелементите е: калиумот 130 mg %, калциумот 9-15 mg %, натриумот 3 mg % и магнезиумот 7 mg %.

Разликите во содржината на макроелементите што се презентираат од авторите, како и резултатите од нашите испитувања произлегуваат од различните методики на испитување и различните сорти.

Ако се изврши квантитативна анализа на застапеноста на поодделните макро минерални материи, ќе се констатира дека испитуваните сорти содржат најмногу калиум. Кога би се индексирала вкупната содржина на испитуваните макроелементи со 100, тогаш просечната застапеност на поодделните минерали е како што следува: калиумот е застапен со 81,85%, калциумот со 9,10%, натриумот со 4,66% и магнезиумот со 4,39%.

Од испитувањата извршени за микроелементите може да се констатира дека содржината на железо се движи од 0,15 mg% кај Клержо до 0,25 mg% кај сортата Кантарка. Разликите во содржината на железо помеѓу испитуваните сорти е релативно голема, што се потврдува со коефициентот на варијација (20,82%).

Содржината на бакар се движи од 0,11 mg% кај сортата Кантарка до 0,23 mg% кај сортата Боскова. Помеѓу испитуваните сорти се констатирани разлики, што се потврдува со коефициентот на варијација (32,02%).

Содржината на цинкот се движи од 0,15 mg% кај сортите Боскова и Клержо до 0,17 mg% кај сортата Красанка. Помеѓу испитуваните сорти постои многу мала разлика во содржината на овој микроелемент (коефициент на варијација 5,98%).

Таб. 2. - Содржина на макро и микроелементи во некои сорти круши (средни вредности на концентрацијата во mg/100 g свеж плод)

Tab. 2. - Concentration of some macro and micro elements in some cultivars of pears (Average concentration mg/100 g fresh fruit)

Елемент Element	Боскова Bosc	Клержо Clairgeau	Кантарка Cure	Красанка Passe Crassone	CV
Na	6.89	6.97	5.04	5.21	17.33
K	102.35	101.82	115.59	104.24	6.11
Ca	18.24	8.85	6.99	13.07	42.39
Mg	7.39	4.19	4.18	7.01	30.71
Fe	0.21	0.15	0.25	0.19	20.80
Cu	0.23	0.15	0.11	0.14	32.02
Zn	0.15	0.15	0.16	0.17	5.98
Mn	0.08	0.04	0.03	0.08	43.83

Манганиот е со најмала застапеност од испитуваните микроелементи. Неговата содржина се движи од 0,03 mg % кај сортата Кантарка до 0,08 mg % кај сортите Боскова и Красанка. Интересно е да се истакне дека испитуваните сорти најмногу се разликуваат по содржина на мангани, што се потврдува и со утврдениот коефициент на варијација (43,83%).

Велков и соп. (1970) и Илиев и соп. (1976) наведуваат дека просечната содржина на бакар во круши изнесува 0,22 mg %, железо 0,55 mg % а на цинк 0,16 mg %. Крушите спаѓаат во ретките овошни плодови кои содржат јод (0,02 mg во kg), кој е неопходен за функција на тироидната жлезда. Покровскиј (1976) и Нестерин и соп. (1979) изнесуваат дека просечната содржина на железото изнесува 0,23 mg %, бакарот 0,12 mg %, цинкот 0,19 mg % и манганиот 0,065 mg %. Од изнесените резултати на Ljubisavljević (1965) може да се констатира дека содржината на железо изнесува 0,40 mg %, цинк 0,16 mg %, бакар 0,10 mg % и мангани 0,06 mg %.

Разликите во содржината на микроелементите помеѓу презентираните резултати од поодделните автори се различни, што секако е резултат на разликите во испитуваните сорти и условите на одгледување.

Ако вкупната содржина на испитуваните микроелементи се земе за индекс 100, тогаш просечната застапеност на поодделните елементи е како што следува: железото е застапено со 34,48%, бакарот и цинкот со 27,59% и манганиот со 10,34%.

Во табелата 3 е направена споредба на средната вредност на секој елемент, со содржината на истите елементи во јаболкото како водечко овошје кај нас (Smock и соп. 1950). Од изнесените резултати може да се констатира дека содржината на сите испитувани микро и макроелементи се доста близки и постои висок степен на корелација.

Таб. 3. - Споредба на содржината на некои макро и микроелементи во јаболка и круши (mg/100 g свеж плод)

Table. 3. - Comparison of the amount of some macro and micro elements in apples and pears (mg/100 g fresh fruit)

Елемент Element	Јаболка Apples	Круши* Pears*
K	116.0	1.06
Ca	7.0	11.79
Mg	6.0	5.69
Na	10.0	6.05
Fe	0.3	0.2
Cu	0.071	0.16
Zn	0.15	0.16
Mn	0.084	0.06

\*Средни вредности од четири сорти круши

\*Average concentration of the four cultivars of pears

### ЗАКЛУЧОК

Врз основа на испитувањата за минералниот состав на некои сорти круши, може да се заклучи следнovo:

Содржината на калиумот се движи од 101,82 mg% кај сортата Клержо до 115,59 кај Кантарка. Од испитуваните макроелементи во крушите калиумот е најмногу застапен (81,85%).

Содржината на железо кај поодделните сорти се движи од 0,15 mg% кај Клержо до 0,25 mg% кај Кантарка. Неговата застапеност од испитуваните микроелементи е најголема и изнесува 34,48 %.

Најголема варијација помеѓу испитуваните сорти се утврдени во содржината на мangan ( $CV = 43,83\%$ ).

Содржината на макро и микроелементите во крушите и јаболката е со висок степен на корелација.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Велков В. и сор. 1970. Агробиологична и хемиско-технологична карактеристика на овошните сортове. Пловдив.
2. Christian G. D., Feldman F. J. 1970. AAS Application in Agriculture, Biology and Medicine, Wiley-Interscience, New York, London, Sydney.
3. Erdeljan V. 1962. Primenjena opšta statistika, Zemun.
4. Илиев И., Миланов Б., Панов В., Странжев А. 1976. Крушина. Пловдив.
5. Joslyn M. A., 1970. Methods in Foods and Food Analysis, Academic press, New York and London.

6. Ljubisavljević M. 1965. Voće, povrće, pečurke i prerađevine. Beograd.
7. Metz W., Reinhard J. G., 1975, Trace elements in clinical chemistry, Slin. Chem. 21.
8. Пестерин М. Ф., Скурихин И. М. 1979. Химический состав пищевых продуктов. Москва
9. Niketić-Aleksić G., Bukvić B., Vereš M. Jakovljević M. 1976. Sadržaj nekih makro i mikroelemenata u sokovima voća i povrća. Hrana i ishrana, 5-6. Beograd.
10. Покровский А. А. 1976. Химический состав пищевых продуктов. Москва
11. Smock R. M., Neuber A. M., 1950. Apples and Apple Products, Interscience Publishers, Inc. New York.
12. Странджев А., Ленартович В. 1972. Определение съдържанието на К, Са и Р в плодовите на някои сортове ябълки и круши. София.